

Агенција за филм на Република Северна Македонија

**О П Ш Т И И Н Ф О Р М А Ц И И ,
У С Л О В И З А У Ч Е С Т В О Н А К О Н К У Р С
К Р И Т Е Р И У М И И М Е Р И Л А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И Д О К У М Е Н Т И И**

**П Р И Ј А В А З А П Р О Е К Т И З А П Р О И З В О Д С Т В О Н А Д О Л Г О М Е Т Р А Ж Е Н И К Р А Т К О М Е Т Р А Ж Е Н
И Г Р А Н , Д О К У М Е Н Т А Р Е Н И А Н И М И Р А Н Ф И Л М
Н А Ц И О Н А Л Е Н Ф И Л М И М Н О З И Н С К А К О П Р О Д У К Ц И Ј А**

Јануари, 2022 година

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Домашен филм е филм:

- Чиј режисер и филмски продуцент се од Република Северна Македонија и во кој учествуваат мнозинство автори, актери и други уметници и филмски работници од Република Северна Македонија или
- Филм кој во 80% е финансиран со средства од Република Северна Македонија или филм произведен од еден или повеќе филмски продуценти од Република Северна Македонија со најмалку еден автор од Република Северна Македонија и со претежен дел на филмски работници од Република Северна Македонија или
- Филм произведен во соработка со странски филмски продуценти согласно со Конвенцијата на Советот на Европа за кинематографска копродукција (ревидирана).

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

Право на учество на конкурс имаат продуценти кои:

- се регистрирани во Централниот регистар на Република Северна Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
- За производство на долгометражен филм може да конкурира филмски продуцент од Република Македонија кој ги исполнува и условите од член 26 став (5) од Законот за филмска дејност.
- За производство на дебитантски долгометражен филм, може да конкурира филмски продуцент кој ги исполнува и условите дефинирани во член 26 став (6) од Законот за филмска дејност.
- Студентски филмови не се сметаат како претходно изработени филмови на продуцентот и режисерот на проектот, освен доколку студентскиот филм учествувал во официјална конкуренција на А категорија фестивал?)

III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА

Поблиските критериуми и мерилата подетално се уредени со Правилник за поблиски критериуми и мерила за оцена на критериумите за финансирање на филмски проекти од национален интерес во филмската дејност ("Сл. весник на РМ" бр.97/14).

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Подносителите на барањето во прилог на Пријавата задолжително ја доставаат следнава документација на македонски јазик:

- **Образец ПП50-за извршена уплата;**
- извод од Централниот регистар на Република Северна Македонија за регистрирана дејност;
- потврда за обезбедено минимум сопствено учество во износ од 4 % од вкупниот буџет на филмскиот проект со исклучок на копродукциски филм со малцински финансиски удел во Република Северна Македонија, каде минимумот на сопствено учество на филмскиот продуцент од Република Северна Македонија е во износ од 4% од средствата добиени од Агенцијата;
- изјава дека ќе ги обезбеди другите финансиски средства предвидени во вкупниот буџет на филмскиот проект од други извори;

- изјава дека доколку на конкурсот добие средства од Агенцијата во износ повеќе од 50% од вкупниот буџет на филмскиот проект е согласен Агенцијата да има еднакви права во користењето на филмот што поблиску ќе се регулира со договорот од членот 35 од овој закон;
- изјава дека ги исполнил сите обврски кон Агенцијата за други проекти финансирани со средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
- пред договор за уредени авторски права со сценаристот и режисерот;
- оперативен и финансиски план за филмскиот проект
- **Пополнет прашалник за успешност на режисер и продуцент** (во зависност на категоријата на филмот, односно дали продуцентот, односно режисерот е етаблиран или дебитант се пополнува соодветниот прашалник за успешност кој е составен дел на пријавата;
- **Рекапитулар на буџет** кој е составен дел од пријавата;
- **Целосен буџет на филмскиот проект** (појаснување: филмскиот продуцент потребно е буџетот да го изработи на начин на кој истиот ќе соодветствува со рекапитуларот на буџетот);
- **Потврда, односно доказ за обезбедени средства од други извори** (појаснување: доколку во финансискиот план, филмскиот продуцент има прикажано потврдени средства од други извори потребно е да достави соодветна документација (договор за копродукција, договор за дистрибуција, продажба и сл.) како доказ со кој се потврдуваат обезбедените средства.
- **Уверение за државјанство на Република Македонија за авторите на проектот.**
- **Во случај продуцентот да аплицира со исто сценарио, потребно е истото да биде најмалку 20% изменето во однос на претходно доставеното. Измените треба да бидат посебно означени во сценариото.**

Во зависност од категоријата на филмот за:

1. Долгометражен и краткометражен игран филм

- Сценарио
- Опис на дејствијата (Тритмент –максимум 5 страни)
- Синопис- максимум 1800 карактери
- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот
- Краток опис на ликови

2. Дебитански долгометражен и краткометражен игран филм

- Сите работи опишани во точка 1
- Претходно изработени филмови во УСБ меморија

3. Долгометражен и краткометражен документарен филм

- Сценарио или Опис на дејствијата (Тритмент –максимум 5 страни)
- Синопис
- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот
- Спроведено истражување и/или „тизер“ (видео запис) за долгометражните документарни филмови задолжително, додека за краткометражните доколку се направени.

4. Дебитански долгометражен и краткометражен документарен филм

- Сите работи опишани во точка 3
- Претходно изработени филмови во УСБ меморија

5. Долгометражен и краткометражен анимиран филм

- Синопис и/или сценарио
- Скици/цртежи за главните карактери

- Режисерска експликација со потпис од страна на режисерот
6. **Дебитански долгометражен и краткометражен анимиран филм**
- Сите работи опишани во точка 5
 - Претходно изработени филмови на УСБ меморија

Друга потребна документација:

Биографија и филмографија на:

- Филмски продуцент (правно лице) – за главниот продуцент и македонскиот ко-продуцент, подносител на Пријавата;
- Режисер;
- Сценарист

V. НА КОНКУРСОТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ

На конкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм нема да бидат разгледувани пријавите:

- кои се некомплетни и не ги исполнуваат условите наведени во пријавата;
- кои не се поднесени во рокот за поднесување на пријава на овој конкурс, пријави со непополнети и неточни податоци;
- кои немаат извршено соодветна уплата врз основа на категоријата на филмот по Конкурс;
- доставени од филмски продуцент кој има забрана за учество на Конкурс по одредени основи предвидени со Законот за филмската дејност
- кои најмногу три пати аплицираат со исто сценарио.
- доставени од филмски продуцент кој согласно одлука на Управен Одбор е во постапка на враќање на средства добиени од страна на Агенцијата, односно поранешната Национална установа Филмски фонд на Република Македонија или против кого е поднесена тужба до надлежен суд од страна на Агенцијата.

VI. УЧЕСТВО НА АГЕНЦИЈАТА ВО ДОБИВКАТА НА ФИЛМОТ

Агенцијата има право на дел од нето добивката на филмскиот продуцент остварена од користење на филмот и тоа во процент кој е во висина од 50% од учеството на Агенцијата во финансирањето на филмот кое се уредува со договорот за финансирање на филмскиот проект.

VII. ДОКУМЕНТИ КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ НА ОБРАЗЕЦ

Филмскиот продуцент на претходно подготвени обрасци од страна на Агенцијата за филм доставува:

- **Прашалник за успешност на режисер и продуцент** (во зависност од категоријата на филмот, филмскиот продуцент потребно е да пополни соодветен Прашалник за успешност на продуцент, односно режисер. Прашалниците се составен дел од конкурсот и потребно е да се преземат од веб локацијата на Агенцијата, да се пополнат на македонски јазик електронски со впишување на податоци на означеното место и да се верификуваат. Во зависност од тоа дали се работи за етаблиран продуцент, односно режисер или дебитант режисер, односно продуцент се пополнува соодветниот прашалник за успешност кој е составен дел на пријавата);
- **Финансиски план** (Финансискиот план е составен дел од конкурсот кој се презема од веб локацијата на Агенцијата. Во финансискиот план износителите се во денари и истите се впишуваат во полињата на потврдени или непотврдени средства. Во финансискиот план

можете да впишувате само во полињата кои се отворени и врз основа на формули самиот план ги пресметува износите);

- **Рекапитулар од буџет** (Рекапитуларот е составен дел од конкурсот кој се преземе од веб локацијата на Агенцијата. Во рекапитуларот износите се во денари и истите се впишуваат во означените места, односно по категории. Рекапитуларот на буџет е во формат ексел во кој можете да впишувате само во полињата кои се отворени и врз основа на формули самиот формат прави пресметка на износите);
- **Потврда за сопствено учество** која е составен дел од пријавата и
- **Изјава** (Изјавата потребно е да биде заверена на нотар и истата е составен дел од пријавата).

Агенција за филм на Република Северна Македонија

ПРИЈАВА

На конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм

Информации за проектот			
Наслов на проект (локален и интернационален)			
Категорија на филмски проект	Игран	Документарен	Анимиран
Долгометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кратометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Очекувано времетраење на филмот (минути)			
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект на претходни конкурси објавени од Агенцијата за филм на Република Македонија, односно Филмскиот фонд		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
		(Ако да, наведи ги годините на пријава)	
Филмскиот проект е:			
<input type="checkbox"/> Национален филм	<input type="checkbox"/> мнозинска ко-продукција	<input type="checkbox"/> филм од посебен интерес за Република Македонија	
Оригинално сценарио <input type="checkbox"/>	Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/>		
Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото			
Сценарист:			
Телефон/Мобилен:	E-mail:		
Режисер:			
Телефон/Мобилен:	E-mail:		
Вкупен буџет на филмскиот проект	ден.	Евра	
Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Македонија	ден.	Евра	
Други информации за филмскиот проект			
	Име на правно лице	Потврдени средства	Адреса и други информации (е-маил, телефон, веб страна и сл)
Главен продуцент			
Копродуцент 1			
Копродуцент 2			
Копродуцент 3			
Копродуцент 4			

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

	Датум (до најдоцна)	времетраење	
		Денови	Недели
Подготовки			
Пред продукција			
Продукција (снимање)			
Пост-продукција			
Завршување на филмот			
Дистрибуција			
Премиера на филмот во Р.Македонија			

Напомена*** Финансискиот план и рекапитуларот на буџет за оваа категорија на филмови се содржани како дополнителни образци (документи) кои задолжително треба да биде пополнети од страна на филмскиот продуцент и доставени со пријавата. Финансискиот план задолжително треба да соодветствува со Рекапитуларот на буџет како и со Целосниот разложен буџет за производство на филмскиот проект.

Податоци на подносителот на пријавата			
Име на правно лице			
Име и презиме на управител			
Управител:			
ЕДБ:		ЕМБС:	
Адреса			
Телефон		Факс:	
Мобилен		Е-mail	
Web страна			
Депонент на банка			
Број на жиро-сметка			

Датум на поднесување на барањето:

печат

Потпис на управителот:

Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

Агенција за филм на Република Македонија

ПРИЈАВА

На конкурс за финансирање на проекти за производство на **ДЕБИТАНТСКИ** долгометражен и краткометражен игран, документарен и анимиран филм

Информации за проектот			
Наслов на проект (локален и интернационален)			
Категорија на филмски проект	Игран	Документарен	Анимиран
Долгометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кратометражен филм	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Очекувано времетраење на филмот (минути)			
Дали претходно е поднесена пријава за овој проект на претходни конкурси објавени од Агенцијата за филм на Република Македонија, односно Филмскиот фонд		<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
(Ако да, наведи година на пријава)			
Филмскиот проект е:			
<input type="checkbox"/> Национален филм	<input type="checkbox"/> мнозинска ко-продукција	<input type="checkbox"/> филм од посебен интерес за Република Македонија	
Оригинално сценарио <input type="checkbox"/>	Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/>		
Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото			
Сценарист:			
Телефон/Мобилен:		E-mail:	
Режисер:			
Телефон/Мобилен:		E-mail:	
Вкупен буџет на филмскиот проект		ден.	Евра
Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Македонија		ден.	Евра
Други информации за филмскиот проект			
	Име на правно лице	Потврдени средства	Адреса и други информации (е-маил, телефон, веб страна и сл)
Главен продуцент			
Копродуцент 1			
Копродуцент 2			
Копродуцент 3			
Копродуцент 4			

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

	Датум (до најдоцна)	времетраење	
		Денови	Недели
Подготовки			
Пред продукција			
Продукција (снимање)			
Пост-продукција			
Завршување на филмот			
Дистрибуција			
Премиера на филмот во Р.Македонија			

Напомена*** Финансискиот план и рекапитуларот на буџет за оваа категорија на филмови се содржани како дополнителни образци (документи) кои задолжително треба да биде пополнети од страна на филмскиот продуцент и доставени со пријавата. Финансискиот план задолжително треба да соодветствува со Рекапитуларот на буџет како и со Целосниот разложен буџет за производство на филмскиот проект.

Податоци на подносителот на пријавата			
Име на правно лице			
Име и презиме на управител			
ЕДБ:		ЕМБС:	
Адреса			
Телефон		Факс:	
Мобилен		Е-mail	
Web страна			
Депонент на банка			
Број на жиро-сметка			

Датум на поднесување на барањето:

печат

Потпис на управителот:

Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

Потврда за сопствено учество

_____ (име на продукциска куќа) како подносител на пријава на конкурс објавен од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија согласно член 26 став 2 алинеја 2 од Законот за филмската дејност потврдува дека ќе обезбеди минимум сопствено учество во износ од 4% од вкупниот буџет на филмскиот проект _____ (име на проектот).

Со оваа потврда се обврзувам дека со достава на затворен буџет а со цел склучување на договор за финансирање точно ќе го утврди сопственото учество во износ од 4% од вкупниот буџет на филмскиот проект изразено во денарска противвредност.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)

(штембил на правното лице)

ИЗЈАВА

Правното лице _____, со ЕДБ _____ и ЕМБС _____, застапувано од _____ законски застапник на правното лице согласно член 26 став 2 алинеја 3, 4 и 5 од Законот за филмската дејност како подносител на пријава на конкурс објавен од Агенцијата за филм на Република Северна Македонија, под кривична и материјална одговорност изјавувам дека:

- ќе ги обезбедам другите финансиски средства предвидени во вкупниот буџет на филмскиот проект од други извори;
- доколку финансиското учество на Агенцијата е во износ повеќе од 50% од вкупниот буџет на филмскиот проект согласен сум Агенцијата да има еднакви права во користењето на филмот кои поблиску ќе бидат регулирани со потпишување на договорот за финансирање на филмски проекти избрани на конкурсот (член 35 од законот) и
- ги имам исполнето сите обврски кон Агенцијата, односно кон поранешната Национална установа Филмски фонд на Република Македонија – Скопје за другите проекти финансирани со средствата од Буџетот на Република Северна Македонија.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)

Напомена: Изјавата задолжително да се завери кај нотар